

Помалите партии се изгубени во својата недефинираност, непостојаност и нелегитимност, и токму затоа за изборите се обидуваат да се закачат за една од двете поголеми партии, свесни за фактот дека тоа им е единствена можност за политичко опстојување. Лобирањето е во тек, а крајниот исход лежи во цврстината на двете најголеми партии, кои не треба да дозволат во име на разноликоста (тука мислам на партиите на Турците, Ромите, Бошњациите, Србите...), но и на оние помали партии на пратеничките списоци, се разбира, во добитна комбинација да се најдат членови на етничките заедници, или од пајтон партиите, како што тоа се направи на изминатите избори. Цената на ваквиот лош потег премиерот Груевски ја плати со бескрајно лош и непродуктивен пратенички состав.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**И**ницијалната каписла поради која речиси целиот Балкански Полуостров доживеа прекројување конечно на јавноста ѝ соопшти "Ние сме независна држава". Се чини како косовското прашање конечно да се реши, барем статутарно, иако проблемите со оваа некогашна српска покраина допрва ќе почнуваат, како за нив, така и за оние кои ќе ја признаат нејзината независност. Тука не мислам на воени разврски, бидејќи нив ќе ги нема, но секако мислам на нашиот домашен проблем со Косово-границата, која мора да го затвориме час поскоро.

Во една ваква турбулентна динамика во регионот (Косово сепак било извор на немири), Република Македонија е исправена пред уште една загатка - решавањето на проблемот со името на нашата држава, кој го имаме со јужниот сосед, која најверојатно ќе мора да се одгатне во пет до дванаесет, бидејќи токму во дванаесет часот ќе се најдеме пред портите на НАТО. Пред истите оние порти за кои сонуваме изминативе

Поднесените оставки во ДПА не важат, односно важат само за оние членови кои се наоѓаат во третиот ешалон, кој речиси е сосема небитен за разврската која требаше да се случи во оваа партија, од што можеше да се направи сосема солидна стартна позиција за изборите. Се чини дека претседателот на ДПА, Мендух Тачи, сосема е свесен за ваквата ситуација, и токму затоа се обидува во последен момент во јавноста да ја поправи сликата на својата партија, при тоа правејќи спектакл од "Мајскиот договор", односно барајќи негово поништување. Ваквото однесување на ДПА, со што во непријатна ситуација се става ВМРО-ДПМНЕ, е резултат на нервозата во која се наоѓа оваа партија на стартот на изборите, но и поради стравот од исходот на изборите, кои комплетно би ѝ ја отвориле вратата на ДУИ за влез во власта. Ако може "Мајски договор", зошто не и власт!?

седумнаесет години, со таа разлика што овој пат рампата за влез ќе се крене ако успееме да најдеме компромис за проблемот со Грција. Во спротивно!?

Притиснат во тесен сокак, со стари проблеми на грбот, нашиот државен врв високо ги поткрева веѓите. Заседава. Се обидува да најде Соломонско решение, од кое би требало да бидат задоволни сите. Тоа решение во денешниот дипломатски речник е познато како компромис. Компромис за името на нашата држава, доколку влезот во НАТО навистина ни е на врвот на агендата на приоритетите, и компромис за независноста на Косово, односно негово признавање од наша страна.

Во првиот случај, односно за проблемот со името, да избереме солучија, која нема да го наруши нашиот идентитет, додека за Косово, да го признаеме, доколку тоа го стораат поголемиот дел од европските држави, но при тоа без да предизвикаме специјална војна со Србија, пред сè, поради нашата економска соработка со овој сосед.

Навидум нерешливи загатки. Или, пак, решливи, доколку дипломатијата во Република Македонија си ја заврши својата задача. Во спротивно! Но, како и да е, Косово мириса на барут, но од силно прославување!

# МАЛИ ПР ЗА ГОЛЕ



САТЕЛИТСКИТЕ ПАРТИИ  
ПОВТОРНО БАРААТ ПРИКЛУЧОК

## КРУЖАТ САТЕЛИТИ ОКОЛУ ВМРО-ДПМНЕ И СДСМ

Во предвечерјето на решавањето на овие два клучни проблема, се разбира, и нашиот влез во НАТО, политичкиот врв во Република Македонија се подготвува и за нова рунда трчање на терен, како подготовка на предвремените избори, за кои веќе со сигурност се шпекулира дека ќе се одржат во јуни. Речиси и не постои политички субјект во земјава кој во претходниве две седмици не посети некое село, не шпекулираше со стечајците или, пак, не се обиде да се преброи на терен. Трката за симпатии кај гласачите веќе е во тек, а она што останува, конечно по Букурешт, Владата да објави дека изборната треска може да почне. А што во меѓувреме прават партиите?

Освен што се пребројуваат на терен и кокетираат со граѓаните, очигледно дека почнаа и да ги подготвуваат евентуалните можни коалиции со помалите партии кои, пак, изгубени во својата недефинираност, непостојаност, и нелегитимност, се обидуваат да се закачат за една од двете поголеми партии, свесни за фактот дека тоа им е единствена можност за политичко опстојување. Овој проблем СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ го имаат речиси на секои избори. Немаше повторно да го имаат доколку премиерот Никола Груевски останеше на ставот секоја политичка партија до судот да достави список од илјада потписи на свои членови, со што практично ќе по-

А, МАКЕДОНИЈА НОВО ИМЕ И ИЗБОРИ?

# ЕДИЗБОРНИ КАЛКУЛАЦИИ МИ ИЗБОРНИ ПОБЕДИ!



тврди дека се работи за сериозен политички субјект, зад кој стои партиска база. Но, за жал, проектот остана нереализиран, пред сè, поради притисокот на одредени политички партии, меѓу кои некои се и дел од власта, а кои и по натчовечки напори никако не можеа да дојдат до бројката илјада. За една партија која партиципира во власта се шпекулира дека дури и побарала помош од ВМРО-ДПМНЕ во собирањето на потписите, бидејќи не можела да мрдне од бројката 300!

Проектот се турна под тепих, што донесе уште еден голем прашалник за тоа колку тежат овие сателит партии, кои се апсолутно без членство, а се составени од одредена групација луѓе, кои секогаш се функционери кога нивниот поголем партнер практикува власт. Токму тоа очигледно на наредните избори повторно ќе им претставува проблем на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Лобирањето е во тек, а крајниот исход од тоа лежи во цврстината на двете најголеми

партии да не дозволат во име на разноликоста (тука мислам на партиите на Турците, Ромите, Бошњаците, Србите...), на пратеничките списоци во добитна комбинација да не ставаат свои членови, туку членови на помалите партии или етничките заедници, како што тоа го направија на изминатите избори, кои во меѓувреме го изгубија сопствениот белег и останаа без членство и симпатизери.

Цената на ваквиот лош потег премиерот Груевски ја плати со бескрајно лош и непродуктивен пратенички состав, поради кој, меѓу другото, и се распишуваат избори.

## ДПА МЕЃУ "МАЈСКИОТ ДОГОВОР" И СОПСТВЕНИОТ РЕЈТИНГ!

Проблеми со пајтон партии немаат ДПА и ДУИ. Веројатно на избори тие ќе одат сами, со исклучок на ПДП, која веќе подолго време е во распаѓање, и која на секои избори го менува партнерот. Но, затоа овие партии имаат проблем со "разработката" на теренот и со убедувањето на својот електорат за тоа кој е подобар. Се чини дека ДУИ е во подобра стартна позиција. За тоа, пред сè, говорат анкетите со рејтинзи, во кои може да се забележи дека оваа партија има речиси двојно подобар рејтинг од владејачката ДПА. Причини за тоа има многу. Но, прашањето кое се поставува е што прави ДПА за тоа да го поправи?

По сè изгледа дека ништо не може да поправи нешто. Трикот кој лидерот на оваа партија го направи со изнудувањето оставки од нивните партиски и државни функционери, а кој во јавноста беше оценет како одличен, како да заврши неславно. Поднесените оставки не важат, односно важат само за оние членови кои се наоѓаат во третиот ешлон, кој речиси е сосема небитен за раз-

врската која требаше да се случи во оваа партија, од што можеше да се направи сосема солидна стратна позиција за изборите. Но? Решенија нема или, пак, Тачи не знае да ги извлече. Сеедно! ДПА ја изгуби шансата за поправен и најверојатно ваква каква што е сега ќе ги пречека изборите, што однапред кажува дека ќе има послаб резултат од ДУИ!?

Се чини за ваквата ситуација сосема е свесен претседателот на ДПА, Мендуч Тачи, и во последен момент затоа се обидува во јавноста да ја поправи сликата на својата партија, при тоа правејќи спектакл од "Мајскиот договор", односно барајќи негово поништување. Сосема е во право кога се лути за "Мајскиот договор", бидејќи тие се коалициони партнери на ВМРО-ДПМНЕ, а воопшто не беа консултирани при неговата подготовка. Лутината е поголема и поради тоа што овој договор отвори исклучително само албански прашања, кои можеа барем да се стават на владината маса. Но, поради отворениот притисок, кој премиерот Груевски го имаше, одлучи во игра да ги вклучи и ДУИ. Токму поради тоа е револтот кај ДПА!

Ваквото однесување на ДПА, со кое во непријатна ситуација се става ВМРО-ДПМНЕ, е резултат на нервозата во која се наоѓа оваа партија на стартот на изборите, но и поради стравот од нивниот исход, кои сосема би им ја отвориле вратата на ДУИ за влез во власта. Ако може "Мајски договор", зошто не и власт!? Ситуацијата е комплицирана и за ВМРО-ДПМНЕ, пред сè, поради фактот дека ДПА долги години е логичен и природен коалиционен партнер на партијата на Груевски. Како две десни партии, барем статутарно. Но, реално!? Е, тука нештата веќе се преместуваат од контрола, особено од последните парламентарни избори, кога левицата и десницата, односно НСДП и ВМРО-ДПМНЕ направија пакт. За доброто на Македонија.



## FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOTO!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!**  
**I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

<b>D</b>	<b>I</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
<b>CH</b>	<b>F</b>
<b>NI</b>	<b>NR</b>



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)